

ОБУКА ЗА ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЈА

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ

ОПШТА БОЛНИЦА НОВО МЕСТО СЛОВЕНИЈА

29.01.2014 ДО 21.03.2014



SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO



- Во периодот од 29.01.2014 до 21.03.2014 год. бев испратена на едукација во Општата болница во Ново Место Словенија. Сместувањето беше во хотел Крка. Бевме примени од директориумот на болницата, а потоа распоредени на одделот за невропсихијатрија. Болницата е современа и опремена со комплетна дијагностика (РТГ кабинет, КТМ, МНР, ЕХО, ЕЕГ, ЕМГ лабораторија, доплер на крвни садови)

- Мојата едукација беше обука за работа со ЕМГ апарат. Во ЕМГ лабораторијата на Одделот за невропсихијатрија работат Д-р Марјанца Божич, Д-р Татиана Фурсова и д-р Матеј Коленц. Началник на одделот е Д-р Желимир Бошњак. Мој ментор беше Д-р Божич, со 17 годишно искуство во електромиографијата. Првиот месец се работеше 3 дена во неделата, а вториот 4.

- Дневно се прегледуваат во просек по 15 пациенти со тоа што наодите од извршениот преглед докторот ги диктира на диктафон, а потоа се проследуваат до администраторот кој ги пишува. Резултатите пациентот ги добива преку пошта од страна на администрацијата. Се работи на KEY POINT апарат.

- Првата недела беше запознавање со техничките карактеристики на апаратот и практична работа на модел (мед. Сестра Ирма Кумер, маг. по менаџмент во јавно здравство), како и изучување на техниките на елементите на неврографија и иглена електромиографија. Веќе од втората недела ми беше дозволена работа со пациенти под надзор на одговорниот невролог и со потпишана дозвола од пациентите.

- Во деновите кога немаше практична работа со пациенти користење на дадената литература и разгледување на извештаите со електрофизиолошките карактеристики на најчестите болести.

ЗАКЛУЧОЦИ

- Едукацијата траеше 8 недели и за мене беше ново и многу корисно искуство кое се надевам ќе можам да го имплементирам што поскоро во мојата специјалност. Периодот од два месеца е доволен за основните, базични принципи на електромиографијата.

ЗАКЛУЧОЦИ

- Електромиографијата е практична метода и е потребна континуирана едукација, пракса и работа со пациенти се со цел усовршување на методата.

